

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 1

Четврток, 24 јануари 2019 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

#### Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
1.		6.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица .....	2	<b>Одлука</b> за организирање на јавна презентација за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица .....	4
2.		7.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица .....	2	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица.....	5
3.		8.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 Урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица .....	3	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 Урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица .....	5
4.		9.	
<b>Одлука</b> за организирање на јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица .....	3	<b>Решение</b> за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица .....	6
5.			
<b>Одлука</b> за организирање на јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица .....	4		

**1.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 Урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица**

1. Се организира јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 0,64 ха кој граничи со :

- осовина на ул., Широк Дол“
- осовина на ул., Балканска“
- осовина на улица „Крушевска Република“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, Службен гласник на општина Струмица и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 21 (блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 0,64 ха кој граничи со :

- осовина на ул., Широк Дол“
- осовина на ул., Балканска“
- осовина на улица „Крушевска Република“

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за уранизам и комунални работи ул. "Ленинова" .

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на

анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 09 – 326/2 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**2.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**

**за организирање на јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица**

1. Се организира јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 21 (блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 0,64 ха кој граничи со:

- осовина на ул., Широк Дол“;
- осовина на ул., Балканска“; и
- осовина на улица „Крушевска Република“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и преку средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 04.02.2019 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 326/3 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 3.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 Урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица**

1. Се организира јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 236,8 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на бул. „Маршал Тито“
- осовина на ул. „Ристоман Попчевски“
- осовина на улица „Младинска“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, Службен гласник на општина Струмица и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. ДУП за дел од блок 23 (блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 236,8 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на бул. „Маршал Тито“
- осовина на ул. „Ристоман Попчевски“
- осовина на улица „Младинска“

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова”.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 325/2 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 4.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица**

1. Се организира јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 23 (блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 236,8 м<sup>2</sup> кој граничи со:

- осовина на бул. „Маршал Тито“;
- осовина на ул. „Ристоман Попчевски“; и
- осовина на улица „Младинска“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица,

“Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 04.02.2019 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 325/3 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 5.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица**

1. Се организира јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица со површина 2481 м<sup>2</sup> со граничен опфат:

- На северозапад границата се движи по границата на крак на индустриска улица 201
- На југозапад по граница на собирна улица „1“, дефинирана со ГУП за град Струмица и
- На југоисток по граница на ГП 1.2, додека границата од североисток оди по индустриска улица 201

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина

Струмица“ и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица со површина 2481 м<sup>2</sup> со граничен опфат:

- На северозапад границата се движи по границата на крак на индустриска улица 201
- На југозапад по граница на собирна улица „1“, дефинирана со ГУП за град Струмица и
- На југоисток по граница на ГП1.2, додека границата од североисток оди по индустриска улица 201

, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова”.

5.Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6.Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 324/2 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 6.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање на јавна презентација за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица**

1. Се организира јавна презентација за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица со површина 2481 м<sup>2</sup> со граничен опфат:

- На северозапад границата се движи по границата на крак на индустриска улица 201
- На југозапад по граница на собирна улица „1“, дефинирана со ГУП за град Струмица и
- На југоисток по граница на ГП1.2, додека границата од североисток оди по индустриска улица 201

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 04.02.2019 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 324/3 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

## 7.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### **Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 ( блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 0,64 ха кој граничи со :

- осовина на ул., Широк Дол“
- осовина на ул., Балканска“
- осовина на улица „Крушевска Република“

во состав:

- Софија Ристова– Раководител на Одделение за урбанизам
- Дејан Диновски – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 04.02.2019 година во 12,30 часот во просториите на Дом на АРМ, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 326/4 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

## 8.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### **Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 ( блок 22 урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) Општина Струмица со површина од 236,8 м<sup>2</sup> кој граничи со :

- осовина на бул.„Маршал Тито“
- осовина на ул.„ Ристоман Попчевски“
- осовина на улица „Младинска“

**Р е ш е н и е**  
**за формирање на Комисија за**  
**спроведување на јавната презентација**  
**и јавна анкета**

во состав

- Софија Ристова– Раководител на Одделение за урбанизам
- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 04.02.2019 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 325/4 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

**9.**

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 58/13 и 42/14) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 согласно ГУП на град Струмица, во Струмица со површина 2481 м<sup>2</sup> со граничен опфат:

- На северозапад границата се движи по границата на крак на индустриска улица 201;
- На југозапад по граница на собирна улица „1“, дефинирана со ГУП за град Струмица; и
- На југоисток по граница на ГП1.2, додека границата од североисток оди по индустриска улица 201.

во состав

- Софија Ристова– Раководител на Одделение за урбанизам
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 04.02.2019 година во 13,00 часот во просториите на Дом на АРМ , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09 – 324/4 Општина Струмица  
24.01.2019 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.